



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

ХОТЕЛ "MACEDONIAN SUN 3*"

ИНФОРМАЦИИ ЗА ХОТЕЛОТ

Хотелот се наоѓа на само 2 км од Калитеа, најмонденското летувалиште и срцето на Халкидики. Локацијата на хотелот овозможува прекрасна панорамска глетка. Опколен со зимзелена шума, бујна градина и рози, нуди релаксирачки амбиент за одмор на туристите.

Ќе ве пречекаат живописни водопади, традиционална архитектура и одлично гостопримство. На само 5 мин од прекрасната песочна плажа може да уживате во едно од најубавите места со борова шума во Грција.

Располага со убаво уредени двокреветни и трокреветни соби со дополнителни легла, со поглед на градина или базен (2+2 се наоѓаат на ниско приземје). Има главен ресторан, голем отворен базен и бар покрај базенот, продавници за шопинг, мини маркет, пицерија, кафулиња, соба за игри и интернет во јавните простории. Хотелот "Macedonian Sun 3*" припаѓа на групацијата "Г Хотели", водечки ланец на хотели кој обезбедува луксузни услуги.



ЦЕНОВНИК - ЛЕТО 2018 (Цените се со пресметан попуст)

MACEDONIAN SUN 3*



КАЛИТЕА

1 дете бесплатно

-30%
Специјална понуда

Период	09.06	16.06	23.06	30.06	07.07	14.07	21.07	28.07	04.08	11.08	18.08	25.08	01.09	08.09	15.09
ноќевања	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ALL INC.	459€	539€	569€	629€	649€	649€	699€	699€	699€	699€	699€	289€*	329€*	299€*	279€*

ДОПЛАТИ И ПОПУСТИ

- Цените се дадени по лице за 7 ноќевања
- Доплата за еднокреветна соба +50% од цената
- Прво дете до 11.99 години со 2ца возрасни во соба - БЕСПЛАТНО
- **Второ дете до 11.99 год. - 179€**
- **Трето возрасно лице - 249€**
- Доплата за туристичка такса 1,5 € по соба на ден (се плаќа на рецепција)

КОНЦЕПТ - ALL INC

Се вклучено, шведска маса во главен ресторан

Доручек	Ручек	Вечера
07:00 - 09:30	12:30 - 14:00	19:00 - 21:30

Сокови, пиво и алкохолни пијалоци после доручекот од 10:30 до 24:00 часот црвено и бело вино за ручек и вечера во главниот ресторан. Чај, кафе и колачи, попладне од 17:00 до 17:30 часот чадори и лежалки покрај базенот, пинг понг

ПЛАЖА

Песочна плажа одалечена 5 мин:
Лежалки и чадори се наплатуваат



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

ХОТЕЛ "SITHONIA VILLAGE 3*"

ИНФОРМАЦИИ ЗА ХОТЕЛОТ

Хотелот се наоѓа во Геракини, во пријатно опкружување со зеленило, оддалечен на само 2 минути од прекрасната плажа. Составен е од 9 бунгалови на два ката, од кои 3 се комплетно реновирани, во кои се сместени супериор собите. Собите се на приземје и на прв кат.

Супериор двокреветна соба (1/2+1) се состои од еден брачен (или два единични кревети) и еден додатен кревет во една просторија, опремени со бања, фен, балкон, Тв, клима (вклучена во цената).

Супериор двокреветна соба (1/2+2) се состои од еден брачен (или два единични кревети) и кревети на спрат во една просторија, опремени со бања, фен, балкон, Тв, клима (вклучена во цената).

Геракини е едно од најстарите туристички дестинации на Халкидики. На почетокот на вториот крак – Ситонија, Геракини нуди можност за прекрасен релаксирачки одмор.



-20%
Специјална понуда

ЦЕНОВНИК - ЛЕТО 2018 (цените се со вклучен попуст)

SITHONIA VILLAGE 3*



ГЕРАКИНИ

2 деца бесплатно сместување

Период	27.05	03.06	10.06	17.06	26.06	05.07	14.07	23.07	01.08	10.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09
ноќевања	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7	7	7
1/2 + 1	199€	199€	259€	349€	389€	439€	459€	499€	499€	499€	199€*	269€*	209€*	209€*	159€*	149€*
1/2 + 2	249€	249€	309€	399€	439€	489€	509€	549€	549€	549€	289€*	309€*	249€*	249€*	199€*	189€*

ДОПЛАТИ И ПОПУСТИ

- Цените се дадени по лице за 7 или 9 ноќевања со вклучен автобуски превоз
- Прво и второ дете до 12.99 години - бесплатно сместување
- **Трето возрастасно лице на дополнително легло - 109€**
- Доплата за туристичка такса 1,5 € по соба на ден (се плаќа на рецепција)

КОНЦЕПТ - ПОЛУПАНСИОН

- Услугата е на база **полупансион** (доручек и вечера)

Доручек	Вечера
07:00 - 09:30	19:00 - 21:30

- Паркинг - бесплатно
- Check in: од 12:00 до 15:00
- Check out: до 12:00

ПЛАЖА

Хотелот располага со сопствена плажа опремена со лежалки и чадори (ограничен број). Чадорите се подигаат од рецепција со депозит од 10 еур

**2 деца
бесплатно
сместување**